



Нова
2НП



година 2019
Будимпешта (Виена - Сент Андреа) -



Будимпешта - Кралица на Дунав, преполна со култура која освојува и заведува, преполна со романтични мостови и широки булевари, улочки со калдрма, живописни куќи... Со спојувањето на трите града - Будим, Обуда и Пешта во 1873 год. настанала единствената Будимпешта, денес град со околу 2 милиони жители, административен, културен, научен, трговски и сообраќаен центар на Унгарија. Будимскиот дворец, авенијата Андраши со плоштадот на хероите и Милениумската подземна железница се прогласени за светско културно наследство под заштита на УНЕСКО. Ако сте љубители на уметноста, архитектурата и историјата Будимпешта е вистинскиот избор за Вас.

Термин: 29 Декември

1 ден 29.12.2018 СКОПЈЕ - БУДИМПЕШТА Состанок на групата пред спортската сала Борис Трајковски во 16.00 часот. Тргување за Будимпешта во 16.30 часот. Се патува преку Србија со куси попатни паузи. Ноќно возење.

2 ден 30.12.2018 БУДИМПЕШТА Пристигнување во Будимпешта во утринските часови. Факултативно Ве водиме на панорамско разгледување на градот : **Споменикот на Милениумот, Операта, улиците Ваџи, Андраши, Ракочи, Парламентот, црквата "Св. Стефан", мостовите на Дунав, Будим, Цитаделата, Кралската палата, црквата "Св. Матејас", Рибарската тврдина...** Слободно време за индивидуални прошетки и ручек. По разгледот, предлагаме крстарење со брод по Дунав. Сместување во хотел... **Ноќевање.**

3 ден 31.12.2018 БУДИМПЕШТА –ВИЕНА Појадок. Препорачуваме посета на Виена со попатна пауза во аутлет шопинг центарот PARNDORFF. Панорамско разгледување на градот: Рингот, Парламентот, Виенската Опера, градското Собрание, Палатата Хофбург, Катедралата Св. Стефан. Слободно време за прошетки низ стариот дел на градот. Враќање во Будимпешта. Дочек на Нова Година на централниот плоштад. Враќање во хотел. **Ноќевање**

4 ден 01.01.2019 БУДИМПЕШТА - СЕНТ АНДРЕА Појадок. По појадокот факултативно заминуваме на посета на живописното гратче **Сент Андреа**, во близината на Будимпешта, во кое се негуваат старата архитектура и народни ракотворби, богато со голем број винотеки, рибни ресторани, музеи, галерии и цркви. Враќање во Будимпешта. Слободно време. Поаѓање за Македонија во договорено време. Ноќно возење со попатни паузи за одмор и царински формалности.

5 ден 02.01.2019 СКОПЈЕ Пристигнување во Скопје во утринските часови.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 139 €/ 8.620 денари

ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ ВКЛУЧУВА:

- Превоз со високотуристички автобус
- 2 ноќевања со појадок во хотел 3* НП во Будимпешта (околина)
- Организација на аранжманот
- Лиценциран туристички придружник
- Организиран трансфер од Охрид, Битола, Прилеп, Кавадарци (Дреново), Струмица, Штип, Велес

*** Трансферот може да биде во раните утрински часови, а враќањето во доцните вечерни часови.**

ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ ВКЛУЧУВА:

- Задолжително патничко осигурување 160 ден.
- Разглед на Будимпешта со локален водич 10€
- Крстарење по Дунав 15€
- Посета на Сент Андреа 10€
- Посета на Виена и OUTLET SHOPPING CENTER PARNDORF 35€
- Влезници за музеи и културно-историски знаменитости
- Доплата за еднокреветна соба 3.100 денари

НАПОМЕНА:

За реализација на аранжманот, потребни е минимум од 40 патници
За овој аранжман вajat општите услови на патување ТА Бела Роза II
Агенцијата го задржува правото на измена на редоследот на програмата
Агенцијата го задржува правото за отказ на аранжманот најмалку 5 дена пред поаѓање